



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11
1-30 1-931.

Среда, 24 декември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динара — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 4 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-270, Продажно одделение 22-616 Тех. центар 28-010.

857.

Врз основа на точката 2 став 2 одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58 и 29/58) во членот 5 став 3 на крајот од точката 4 се брише точката и запирката и се додаваат зборовите: „и за станбена изградба, вклучувајќи ги тука и средствата за анuitети по заемите за станбена изградба;“.

Член 2

Оваа уредба ќе се применува од 25 април 1958 година, како ден на влегувањето во сила на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 382
22 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

858.

Врз основа на ставот 2 точката 2 одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година, членот 7 став 2 од Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56, 24/57, 6/58 и 47/58) во членот 7 ставот 4 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници, претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, претпријатијата во состав на Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај на ФНРЈ и претпријатието Јадранска линиска пловидба, Риека уплатуваат 50% од придонесот за станбена изградба непосредно во републичките фондови за станбена изградба.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1959 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 385
22 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

859.

Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ ЗА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

Член 1

Во Уредбата за формирање комисији за пензионираните воени лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55) членот 6 се менува и гласи:

„Околистите народни одбори ќе формираат околистски комисији за пензионираните воени лица и ќе ги именуваат претседателите и членовите на тие комисији.

Задачата на околистските комисији за пензионираните воени лица е:

1) да се грижат за извршувањето на насоките на републичката и Сојузната комисија за пензионираните воени лица и да им даваат помош во работата на општинските комисији за пензионираните воени лица;

2) да ги поднесуваат на републичката комисија за пензионираните воени лица предлози и извештаи по прашањата во врска со запослувањето и стручното усовршување на пензионираните воени лица;

3) да се грижат за запослувањето и за оспособувањето за работа на пензионираните воени лица на подрачјето на оние општини за кои не се формирани општински комисији за пензионираните воени лица.“

Член 2

По членот 6 се додаваат 3 нови члена, кои гласат:

„Член 6а

Општинските народни одбори ќе формираат општински комисији за пензионираните воени лица и ќе ги именуваат претседателите и членовите на тие комисији. Општинска комисија не мора да се формира ако на подрачјето на општината нема пензиониран воени лица на кои треба да им се овозможи запослување и оспособување за работа или ако е нивниот број толку мал што да нема потреба да се основа комисија.

Задачата на општинските комисији за пензионираните воени лица е:

1) да се грижат за запослувањето и оспособувањето за работа на пензионираниите воени лица;
2) да ѝ поднесуваат на надлежната околиска комисија за пензионираниите воени лица предлози и извештаи по прашањата во врска со запослувањето и оспособувањето за работа на пензионираниите воени лица на подрачјето на општината.

Член 65

Административните и техничките работи на комисиите за пензионираниите воени лица од чл. 6 и 6а од оваа уредба ги вршат органите на управата на општинскиот односно околинскиот народен одбор надлежни за работите на социјалната заштита.

Член 6в

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи одредбата од членот 147 на Уредбата за надлежноста на општинските и околинските народни одбори и нивните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) доколку е во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 383
22 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот
на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

860.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ****Член 1**

Во Уредбата за угостителските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) членот 58 се менува и гласи:

„Домаќинствата можат да им издаваат соби на туристи и патници само преку туристичките стопански организации или бироите на туристичките друштва, а под условите определени со оваа уредба и со прописите донесени врз основа на неа.

Како издавање соби во смисла на претходниот став се подразбира издавањето на легла, наместени и ненаместени соби на кратко време, со цел за одмор или сместување за време на патувањето.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на угостителството и туризмот определува преку кои организации од ставот 1 на овој член домаќинствата ќе можат да им издаваат соби на туристи и патници.

Во местата каде не постојат туристички стопански организации или бирои на туристички друштва, домаќинствата можат да издаваат соби преку угостителските стопански организации.“

Член 2

По членот 58 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 58а

Соби можат да им издаваат на туристи и патници домаќинствата што ќе добијат за тоа дозвола од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на угостителството и туризмот.

Член 58б

До донесувањето на републички закони прописите за издавање соби на туристи и патници од

страна на домаќинствата ги донесуваат републичките извршни совети.

Со прописите од претходниот став особено се регулираат: условите за здобивање со правото за издавање соби (минимални технички и здравствени услови што мораат да ги исполнуваат собите што се издаваат, здравствени услови што мораат да ги исполнуваат домаќинствата што издаваат соби и др.), постапката за издавање соби, постапката и начинот на категорисањето на собите, определувањето на цените и обврските за истакнување на цените, евиденцијата за остварените ноќевања, височината на посредничката провизија на организациите што посредуваат при издавањето на собите и постапката за издавање во закуп на соби на угостителските стопански организации.

Член 58в

Туристите и патниците надоместокот за користење на собите ѝ го плаќаат на онаа организација од членот 58 на оваа уредба што им ги издава собите.“

Член 3

По членот 85 се додава нов член 85а, кој гласи: „Лицето што не се придржува за прописите за издавање на соби на туристи и патници, ќе се казни за прекршок со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 384
22 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

861.

Врз основа на точката 11 одделот 4 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година и членот 4 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО ВО 1958 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за условите за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти во областа на индустријата и рударството во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) во точката 6 по зборовите: „рудниците на јаглен“ се става запирка и се додаваат зборовите: „за претпријатијата за производство на нафта и плин“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 387

22 декември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.
Потпретседател,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

362.

Врз основа на ставот 2 одделот 2 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД 6%-НАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ФОРМИРАНА ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ, АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИТЕ И ОПШТИНИТЕ ЗА 1958 ГОДИНА

1. Средствата од 6%-ната буџетска резерва формирана од приходите на буџетите за 1958 година врз основа на одредбата на одделот 2 од главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година и Одлуката за износите што политичкотериторијалните единици ги издвојуваат како буџетска резерва во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56), народните републики, автономните единици, околиците и општините можат да ги употребат, ако според важечките сојузни прописи не се веќе распоредени на други потреби, и тоа:

1) за отплата на краткорочните кредити склучени кај банката поради нерамномерното притечување на приходите по буџетите за 1958 година;

2) за исплата на зголемените износи на платите според одредбите од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57 и 44/58) и Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58 и 44/58), за октомври, ноември и декември 1958 година, како и за новогодишни награди;

3) за исплата на редовните плати на работниците и службениците за декември 1958 година;

4) за исплата на пристигнатите рати по кредитите склучени според Одлуката за давање кредити на народните републики, автономните единици, околиците и општините за намиривање на обврските од 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/56 и 21/58) и според Одлуката за употреба на средствата од задолжителните резерви и на пренесените средства од фондовите и за одобрување кредити за покривање на вишокот на расходите над приходите на буџетите на политичкотериторијалните единици за 1956 година, Р. п. бр. 239 од 12 јули 1957 година;

5) за исплата на обврските спрема здравствени установи по основот на неизмирени болнички трошоци.

Исплатата на обврските од оваа точка под 2 и 5 може да се врши на товар на средствата од 6%-ната буџетска резерва и ако во рамките на одобрените буџети не се предвидени средства за исплата на наведените обврски.

2. Средствата од 6%-ната буџетска резерва што ќе престанат по исплатата на обврските од претходната точка ќе се употребат како приход на буџетот на политичкотериторијалната единица за 1959 година.

3. Установите со самостојно финансирање што од остварените приходи по претсметката за 1958 година формирале 6%-на буџетска резерва врз основа на прописите наведени во точката 1 од оваа одлука можат средствата од оваа резерва да ги употребат:

1) за исплата на платите на работниците и службениците;

2) за отплатување на кредитите за обртни средства, на кредитите за покривање на нужните резерви на стоки и материјали во смисла на точката 3 од Наредбата за обезбедување обртни средства на установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58) и на другите кредити одобрени за редовно работење на установите;

3) за зголемување на обртните средства.

Остатокот на средствата од 6%-ната резерва што не ќе се употребат за намените наведени во претходниот став, установите со самостојно финансирање можат да ги распоредат во своите фондови како

остварен вишок на приходите по завршната сметка за 1958 година.

4. Упатство за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 386

22 декември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

363.

Врз основа на одредбата под а) став 1 одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Одлуката за определување на највисоките продажни цени за производите на црната металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) во точката I одредбите под 2, 5, 7, 8, 15, 16 и 18 се менуваат и гласат:

Дин./тони

„2) Бело сурово железо II класа	50.000
3) Суров челик	55.000
7) Платини	64.000
8) Гредици	63.000
15) Лигови:	
а) дебели и средни	89.000
б) тенки и фиши	95.000
16) Ладно валјани ленти	120.000
18) Влечена жица	100.000.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 390

22 декември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

364.

Врз основа на членот 52 од Законот за електро- стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58), а по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Електростопанските заедници си испорачуваат меѓусебно електрична енергија по цената:

1) за дневна испорака, од 6 до 22 часот, од 3,50 дин./KWh;

2) за ноќна испорака, од 22 до 6 часот, од 2,00 дин./KWh.

Овие цени се сметаат на напон од 50, 110 и 220 KV, мерено на местата на предавањето

2. За другите меѓусебни испораки на електрична енергија на напони под 110 KV електростопанските заедници ќе ги договараат цените слободно.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1958 година.

Р. п. бр. 386
22 декември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

865.

Врз основа на членот 135 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 28/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА КНИЖЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО

1. Приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението ќе се книжат по начелата на двојното книжење по пат на копирање, а според сметковниот план кој посебно ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

2. Поблиски прописи за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 388
22 декември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

866.

Врз основа на членот 49 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57 и 48/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗАНАЕТЧИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ ШТО ГО ИЗДВОЈУВААТ ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Покрај стопанските организации наведени во членот 49 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, придонесот од доходот го нормите определени во наведениот член ќе го издвојуваат и производствените занаетчиски претпријатија и дукани од следните стопански дејности:

- 1) уметничко-леачки,
- 2) уметнички браварии,
- 3) кујуниско-филигрански,
- 4) изработки на рачни мелници за кафе,
- 5) лончарски (грнчарски),
- 6) коларски и изработки на дрвени каросерии,
- 7) бочварски и качарски,
- 8) дрвостругарски,
- 9) столарски,
- 10) длаборежачки,
- 11) изработки на чамци и на помали пловни објекти,
- 12) кошничарско-дрвоплетарски,
- 13) плетарски (рачни)

- 14) килимарски (рачно ткаење),
- 15) опинчарски,
- 16) папуциски,
- 17) сарачки (ременарски) и седларски
- 18) месарски и изработки на преработки од месо (колбасичарски),
- 19) пекарски,
- 20) слаткарски,
- 21) преработки на овошје и производства на овошни сокови,
- 22) изработки на музички инструменти,
- 23) изработки на предмети од природно и вештачко цвеќе,
- 24) изработки на релјефи и макети,
- 25) препарирања и полнења на птици и животни,
- 26) ткаечки,
- 27) јажарски,
- 28) крзнарски,
- 29) четкарски.

2. Одредбите од оваа одлука важат за 1958 и 1959 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 394
23 декември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

867.

Врз основа на точката 13 став 2 од Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57 и 48/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД ТОЧКАТА 13 НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

1. Одредбите од точката 13 став 1 на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности ќе се применуваат и на производствените занаетчиски претпријатија и дукани од следните стопански дејности:

- 1) уметничко-леачки,
- 2) уметнички браварии,
- 3) кујуниско-филигрански,
- 4) изработки на рачни мелници за кафе,
- 5) лончарски (грнчарски),
- 6) коларски и изработки на дрвени каросерии,
- 7) бочварски и качарски,
- 8) дрвостругарски,
- 9) столарски,
- 10) длаборежачки,
- 11) изработки на чамци и на помали пловни објекти,
- 12) кошничарско-дрвоплетарски,
- 13) плетарски (рачни),
- 14) килимарски (рачно ткаење),
- 15) опинчарски,
- 16) папуциски,
- 17) сарачки (ременарски) и седларски
- 18) месарски и изработки на преработки од месо (колбасичарски),
- 19) пекарски,
- 20) слаткарски,
- 21) преработки на овошје и производства на овошни сокови,
- 22) изработки на музички инструменти,

- изработки на предмети од природно и вештачко цвеќе,
 24) изработки на релјефи и макети,
 25) препарирања и полнења на птици и животни,
 26) ткачки,
 27) јажарски,
 28) крзнарски,
 29) четкарски.

2. Делот од доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот во височина од 70%, а кој според оваа одлука се внесува во општествениот инвестиционен фонд на општината, ќе се употреби за финансирање на инвестициите за унапредување на занаетчиството.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и при утврдувањето на распределбата на доходот во завршната сметка за 1958 година.

Р. п. бр. 395

23 декември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
 Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

868.

Врз основа на ставот 2 точката 2 одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, членот 7 став 2 од Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) и членот 7 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58, 24/57, 6/58 и 47/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ, ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ И ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЈАДРАНСКА ЛИНИСКА ПЛОВИДБА

1. Средствата од придонесот за станбена изградба што ги уплатуваат претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските организации на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, претпријатијата во состав на Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај на ФНРЈ и претпријатието Јадранска линиска пловидба, Риека, во републичките фондови за кредитирање на станбената изградба според одредбите од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58), органите на управувањето на тие фондови ќе ги употребат за давање заеми за изградба на станбени згради за персоналот на наведените претпријатија.

2. Заеми за изградба на станбени згради за потребите на персоналот на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, за потребите на персоналот на претпријатијата на речниот сообраќај и за потребите на персоналот на претпријатието Јадранска линиска пловидба, можат да се даваат од републичките фондови за кредитирање на станбената изградба: 1) на претпријатијата и установите во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, на претпријатијата во состав на Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај на ФНРЈ и на претпријатието Јадранска линиска пловидба, Риека; 2) на станбените задруги формирани од работниците и службениците на наведените претпријатија и установи; и 3) на другите корисници предвидени со Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба, ако изградуваат станбени згради за работниците и службениците од наведените претпријатија и установи.

3. Заемите за изградба на станбени згради за работниците и службениците на Југословенските

пошти, телеграфи и телефони, односно на претпријатијата на речниот сообраќај или на претпријатието Јадранска линиска пловидба се даваат под условите определени со Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба и со други сојузни прописи, како и со правилата на републичките фондови за кредитирање на станбената изградба.

Делот од сопствените средства што претпријатијата и установите во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони односно претпријатијата на речниот сообраќај или претпријатието Јадранска линиска пловидба се должни да го вложат во изградбата на станбени згради изнесува 10% од претсметковната вредност на работите.

4. Банката кај која се држат средствата на републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба е должна да ги води на посебни сметки средствата од придонесот за станбена изградба што го уплатуваат претпријатијата и установите во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони односно во состав на Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај на ФНРЈ како и претпријатието Јадранска линиска пловидба, Риека.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1959 година.

Р. п. бр. 389

22 декември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
 Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

869.

Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за условите за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти во областа на индустријата и рударството во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/53), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИОНИОТ ЕФЕКТ И НА РЕНТАБИЛИТЕТОТ ПО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ШТО СЕ ДАВААТ ВО 1958 ГОДИНА

1. Во Наредбата за височината и начинот на утврдување на девизиониот ефект и на рентабилитетот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58) по точката III се додава нова точка IIIа, која гласи:

„IIIа. За стопанските организации на електроиндустријата што поднесле барање за инвестиционен заем заради производство на радио апарати, за утврдување намалувањето на увозот според одредбата 1 под б) од ставот 1 на претходната точка се зема зголемувањето на производството што се остварува со инвестицијата финансирана од заемот, ако тоа зголемување е во рамките на вкупното зголемување предвидено со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година.“

Како доказ дека се исполнети условите од претходниот став заемобарателот ѝ поднесува на банката потврда од Здружението на електростопанството на Југославија.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—16034/2

8 декември 1958 година

Белград.

Државен секретар
 за работите на финансите,
 Никола Минчев, с. р.

870.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да може да врши поединечни измени на височината на регресот во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО**

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 26/58) во точката 1 во изменетата одредба под 3 на точката II по текстот под в) се додава нов текст под и) и j), кој гласи:

„в) वेग (НПК) 30% (10 : 10 : 10) 13.000
j) वेग (НПК) 32% (8 : 16 : 8) 12.500“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Бр. 07-17156/3

18 декември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

871.

Врз основа на Одлуката за овластување на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да може да врши поединечни измени на височината на регресот во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА КУПЕНО ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО**

1. Во Наредбата за давање надоместок (регрес) за купено гориво и мазиво за потребите на селското стопанство и на морското и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/58 и 3/58) во точката I под 4 во четвртиот ред озгора се бришат зборовите: „и на индивидуалните регистрирани рибари“.

2. Во точката IV став 2 по одредбата под 3 се додава нова одредбата под 4. која гласи:

„4) за нафта — плинско масло за длабинско кочарење на отворено море — — 45%“.

3. Во точката VIII се додава нов став 2. кој гласи:

„Управата за приходи на општинскиот народен одбор им издава одобренија за набавка на вистински потребна количина нафта — плинско масло за длабинско кочарење само на оние рибарски организации од точката I под 4 на оваа наредба, што од надлежниот орган добиле одобрение за длабинско кочарење на отворено море.“

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-24869/1

18 декември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

872.

Врз основа на Одлуката за овластување на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да може да врши поединечни измени на височината на регресот во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА**ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО**

1. На рибарските задруги, општите земјоделски задруги и селанските работни задруги што се занимаваат со риболов, како и на рибарските стопански организации (рибарските претпријатија), при купувањето на индустриски производи за потребите на морското и езерското рибарство им се одобрува регрес по одделни видови индустриски производи во процент од продажната цена на производителот, и тоа за:

- 1) рибарски светилки од домашно производство од 4.000 до 8.000 свеќи — — — 40%
 - 2) мрежи од памучен материјал од конец № 50/12 до 50/140, односно од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 40 до 60 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 3) мрежи од памучен конец № 50/9 до 135/9 односно од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 8 до 12 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 4) памучни и каделни мрежи од конец № 50/9 до 50/48 односно од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 16 до 60 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 5) мрежи од памучен и каделен конец № 50/48 до 50/140 односно од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 20 до 30 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 6) мрежи од памучен конец № 50/9, 70/9 и 85/9 односно од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 9 до 12 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 7) мрежи од памучен и каделен конец № 20/9 до 20/24 или од конец што им одговара на овие дебелини, во големина на околото од 16 до 60 мм, сметајќи од јазел до јазел — — — 40%
 - 8) мрежи стоечки, конфекционирани во фабрика, без коноп, олово и плута — — — 40%
 - 9) рибарски мрежи од синтетично влакно — — — 45%
 - 10) мрежи од сите формати, од конец од сите дебелини, што не се напред наведени, без оглед на големината на околото, како и од сите формати, од конци во напред наведените дебелини и во која и да било друга големина на околото отколку што се напред наведените — — — 25%
 - 11) челични јажиња во пречник до 10.5 мм — — — 50%
 - 12) челични јажиња во пречник над 10.5 мм — — — 60%
 - 13) челични јажиња оплетени (кавомисто) во пречник до 26 мм — — — 50%
 - 14) челични јажиња оплетени (кавомисто) во пречник над 26 мм — — — 60%
 - 15) плута изработена во плочи, плута од пластична маса, олово леано и во плочи — — — 40%
2. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа наредба го остваруваат регресот кај банката кај која имаат жиро сметка со поднесување барање за регрес.

Кон барањето за регрес корисниците на регресот од претходниот став прилагаат:

1) фактура одлично заверен препис од фактурата на продавачот

2) доказ за испорака на стоките.

Банката може од подносителот на барањето за регрес да ја побара на увид и оригиналната документација врз основа на која се остварува регресот.

3. Производителските и трговските стопански организации што продаваат рибарски мрежи, челични јажиња и плута, се должни во фактурата за извршената продажба да ги внесат следните податоци:

1) точна ознака на индустриските производи наведени во точката 1 од оваа наредба;

2) продажна цена на производителот за секој продаден производ и за вкупната количина;

3) износ на пресметаниот регрес по парче и за целата количина;

4) износ наплатен од купувачот по парче и за целата количина.

4. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа наредба се должни во своето книговодство да водат уредна и прегледна евиденција за остварениот регрес.

5. Откако банката ќе утврди дека е барањето за регрес во поглед на пресметката и потполноста на документацијата исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро сметката на подносителот на барањето, и тоа на товар на сметката бр. 339495/10 — Регрес при продажба на индустриски производи за потребите на морското и езерското рибарство.

6. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа наредба кога индустриските производи за потребите на морското и езерското рибарство ги отуѓуваат или ги пренесуваат на други стопански организации, установи или лица што не се корисници на намаление, се должни претходно да го уплатат соодветниот износ на одобриот регрес со затезниот интерес во корист на сметката на регресот од претходната точка.

Кога корисниците на регресот од претходниот став индустриските производи купени со намаление не ги користат за потребите на морско или езерското рибарство, тие се должни да го уплатат износот на регресот во корист на регресната сметка. Обврската за ова уплатување со соодветниот износ на затезните интереси настанува од моментот на ненаменската употреба на индустриските производи за кои е остварен регресот.

Како ненаменска употреба на индустриските производи од точката 1 на оваа наредба се смета и користењето на истите во риболов на реки, речни канали, рибници, барски и слични води.

Височината на должната уплата на регресот се утврдува со примена на процентот врз износот на вкупно остварениот регрес што му одговара на процентот на неамортизираната вредност на односниот производ.

7. Кога кон барањето за регрес се прилагаат преписи на документите (на фактурата, товарниот лист, приемницата и сл.), подносителот на барањето за регрес е должен да го завери преписот. Заверката на преписот ја вршат раководителот на стопанската организација и шефот на сметководството односно лицата што ги застапуваат нив.

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Одлуката за давање регрес при продажбата на индустриски производи за потребите на морското и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58).

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-20332/1

18 декември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

873.

Врз основа на Одлуката за овластување на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите да може да врши поединечни измени на височината на регресот во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ

1. Во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот, кој претставува составен дел од Одлуката за давање регрес при купувањето на спрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), по одделот XVII се додава нов оддел XVIIa, кој гласи:

„XVIIa. Мотори и дизел-агрегати за потребите на морското и езерското рибарство“

- | | | |
|---|-----------|-------|
| 1) Дизел-мотор »Aran« 7/2 KC за рибарски светилки | — — — — — | 100 |
| 2) Дизел-агрегат AP-1 (»Aran«) за рибарски светилки | — — — — — | 300 |
| 3) Дизел-агрегат AP-2 (»Hatz«) за рибарски светилки | — — — — — | 250“. |

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-24870/1

18 декември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

874.

Врз основа на членот 10 став 1 од Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/56), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ ВО 1959 ГОДИНА

1. На име надоместок на трошоците за користење на годишниот одмор во 1959 година ќе им се исплатува лично на носителите на „Партизанска споменица 1941“ износ од 24.000 динари.

Надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ за 1959 година може во исклучителни случаи да се исплати преку полномошник само по претходно одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

2. Дозначувањето на надоместокот од точката 1 на оваа наредба ќе го врши исклучиво Народната банка на ФНРЈ — Главна централа — Дирекција за извршување на буџетите, по пат на банчина уплатница, на адреса на корисникот, според списоците што ќе ги добие од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, или на адреса на полномошник со претходно одобрение предвидено во ставот 2 од претходната точка на оваа наредба.

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор ќе се врши веднаш од почетокот на 1959 година.

4. Надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор за 1958 и поранешните години што на носителите на „Партизанска споменица 1941“ не им е исплатен од кои и да било причини, не може да се исплати во 1959 година.

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр 03—20305/1
4 декември 1958 година
Белград

Државен секретар за
работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

875.

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 на Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО ЗА ПАТИНТА

Се одобрува според поднесениот статут основувањето и работата на Југословенското друштво за патинта, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

Бр. 26660/1
21 ноември 1958 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

876.

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ЕКОНОМИСТИТЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесениот статут основувањето и работата на Сојузот на друштвата на економистите од Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија

Бр. 23591/2
21 ноември 1958 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

877.

Врз основа на членот 184 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој правилник се применува на службениците што во смисла на членот 143 од Законот за јавните службеници (во натамошниот текст: законот) се сметаат како службеници на органите на државната управа.

Одредбите од овој правилник се применуваат и на службениците на Државниот секретаријат за надворешни работи, ако одделни прашања не бидат поинаку регулирани со дополнителните правила за оценувањето, во смисла на членот 402 точка 4 од законот.

Член 2

Ако со одделни одредби не е пропишано поинаку, овој правилник ќе се применува и на стручните соработници во судовите и во јавните обвинителства (чл. 228—230 од законот), на стручните соработници во јавните правобранителства, на службениците од заводите за социјално осигурување (член 366 од законот), на службениците од самостојните установи (чл. 369 и 373 од законот), на службениците од стопанските комори, од стручните стопански здруженија и од задружните сојузи (член 379 од законот), на службениците од банките и штедилниците (член 393 од законот), како и на службениците од Државниот осигурителен завод и Југословенската лотарија (член 397 од законот).

Исто така, овој правилник се применува и на управните, канцелариските и сметководствените службеници во другите јавни служби, ако со посебни прописи за оценувањето не е определено поинаку.

Член 3

Не се оценуваат службениците што ги назначува извршниот совет (член 166 ст. 1 и 7 од законот) и службениците што се распоредени од II, платен разред нагоре (член 157 од законот), како ниту директорите на заводите за социјално осигурување (член 366 од законот).

Исто така, не се оценуваат приправниците и хонорарните службеници (член 179 од законот).

Член 4

Службениците што во текот на календарската година не биле на должност повеќе од шест месеци (службеници на болување, на отсуство без плата, на расположение, на специјализација, службеници отстранети од должност и др.), нема да се оценуваат за таа година. Ова не се однесува на службениците што биле отсутни по службена работа (член 179 од законот).

ІІ. КОМИСИИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

Член 5

Оценувањето на службениците се врши комисијски (член 180 од законот).

Член 6

Во органите кои според организационите прописи имаат колегиум, оценувањето го врши комисијата што ја сочинува колегиумот на органот.

Кај органите што имаат поголем број службеници (по правило — над 100) колегиумот може да формира повеќе комисији за оценување кои се состојат од старешините на одделни организациони единици. За претседател на комисијата се определува првенствено заменикот односно помошникот на старешината на органот.

Ако во состав на орган се наоѓаат управи што имаат колегиум, комисијата за оценување ја сочинува колегиумот на управата.

Член 7

Во органите кои според организационите прописи немаат колегиум, оценувањето го врши комисијата што по својот состав треба да му одговара на колегиумот на органот (старешините на организационите единици: служби, одделенија, отсеци).

Член 8

Во органите што немаат колегиум, комисиите за оценување се формираат во текот на декември секоја година.

Комисијата, по правило, се состои од пет членови, а во помали органи од три члена.

Комисијата ја формира старешината на органот. Претседател на комисијата, по правило, е старешината на органот.

Должноста на член на комисијата е задолжителна.

Член 9

Со актот за формирање на комисијата се определува и секретарот, во чија должност спаѓа вршењето на сите работи во врска со работата на комисијата. За секретар се определува, по правило, раководителот на персоналната служба на односниот орган.

Член 10

Службениците на органите на општината и околицата ги оценува комисијата што ја формира општинскиот односно околицкиот собор на народниот одбор. Претседател на комисијата според положенијот е секретарот на народниот одбор. Во случај на формирање повеќе комисии за оценување, за претседатели на комисиите се определуваат, по правило, членовите на општинската односно околицката комисија за службенички работи.

По исклучок од одредбата на претходниот став, службениците на околицкиот орган за внатрешни работи ги оценува општинската што ја формира републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 11

Членовите на комисиите за оценување ги оценува старешината на органот.

Членовите на комисиите за оценување на службениците на општинските односно околицките органи ги оценува општинската односно околицката комисија за службенички работи.

Членовите на комисијата што ќе се формира врз основа на одредбата од претходниот член, став 2, ги оценува комисијата за оценување на службениците на соодветниот републички државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 12

Службениците запослени во народните собранија и во извршните совети ги оценуваат комисиите определени од органите што се за тоа надлежни според посебни прописи.

Член 13

Комисиите за оценување на стручните соработници и другите службеници на Сојузниот врховен суд и на Врховниот стопански суд ги определуваат претседателите на тие судови.

Стручните соработници и другите службеници (сметководствени, канцелариски) во другите судови ги оценуваат комисиите што ги определува републичкиот државен секретаријат за правосудна управа.

Стручните соработници и другите службеници во јавните обвинителства ги оценува комисијата што ја определува републичкиот јавен обвинител, односно јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина. Комисијата за оценување на службениците на Сојузното јавно обвинителство ја определува сојузниот јавен обвинител.

Републичкиот јавен обвинител и јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина можат да формираат комисија при окружното јавно обвинителство за оценување на стручните соработници и другите службеници на окружното јавно обвинителство и на подрачните околицки јавни обвинителства.

Член 14

Службениците од членот 2 став 2 на овој правилник ги оценуваат комисиите што се определуваат според посебни прописи за оценување на службениците од соодветните служби чл. 254, 279, 293 и 329 од законот.

Член 15

Комисијата за оценување на службениците на социјалното осигурување ја определува директорот на заводот.

Член 16

Комисиите за оценување на службениците од стопанските комори, од стручните стопански здруженија и од задружните сојузи ги определува органот на управувањето определен од управниот одбор на комората односно на задружниот сојуз, ако со правилниците за службениците на тие организации не е пропишано поинаку.

Член 17

Комисиите за оценување на службениците од Народната банка и од банките што ги основа Сојузниот извршен совет се формираат во Главната централа — за службениците на Главната централа и во централите за народна република — за службениците од централата и од подрачните филијали.

Комисиите во Главната централа ги определува гувернерот на Народната банка односно генералниот директор, а комисиите за народните републики — генералниот односно главниот директор на централата.

Комисиите за оценување на службениците од другите банки односно штедилници ги определува директорот на банката односно на штедилницата.

Член 18

Комисиите за оценување на службениците во Државниот секретаријат за работите на народната одбрана односно во единиците и установите на Југословенската народна армија, за кои важи Законот за јавните службеници, ги определуваат органите определени од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Член 19

Со решението за определување на комисијата според чл. 15—18 на овој правилник едновременно се определува кој орган ќе ги оценува членовите на комисијата за оценување.

Член 20

Службениците од самостојните установи од членот 369 од законот ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор по предлог од директорот на установата.

Член 21

Исклучување на членовите на комисијата може да се бара во случаите кога е исклучувањето предвидено со одредбите од Законот за општата управна постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/56).

Барањето за исклучување на член на комисијата може да постави член на комисијата и службеникот што се оценува.

За барањето за исклучување член на комисијата решава самата комисија, а за барањето за исклучување на претседателот на комисијата — комисијата за службенички работи.

Против заклучокот со кој се определува исклучување не е дозволена жалба (член 46 од Законот за општата управна постапка).

III. ОЦЕНУВАЊЕ

1. Пополнување на упитникот

Член 22

Оценувањето на службеници се врши во првите три месеци од текуштата година за изминатата година.

Оценувањето што треба да се изврши во времето означено во претходниот став опфаќа пополнување на упитникот и спроведување на натамошната постапка, сè до давањето на конечна општа оценка (чл. 182 и 183 став 3 од законот).

Член 23

Оценувањето на службениците се засновува врз податоците што ги дава непосредниот старешина.

Податоците се даваат со пополнување на упитникот според образецот кој е составен дел од овој правилник.

Член 24

Непосредниот старешина е должен упитниците да ги пополни најдоцна до крајот на јануари и до

истекот на тој срок да му ги достави на надлежниот претседател на комисијата.

Старешината на органот може да определи и подолг срок за пополнување на упитниците, но не подолг од еден месец.

Продолжувањето на рокот според претходниот став за службениците на општинските односно околските органи го одобрува секретарот на општинскиот односно околскиот народен одбор.

Член 25

Старешините од членот 23 на овој правилник што ќе ги пополнуваат упитниците ги определува со решение старешината на органот, и тоа во времето кога се определуваат и комисиите за оценување.

За пополнување на упитниците се определуваат, по правило, старешините на организационите единици (член 67 од Законот за државната управа — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56).

Во органите на управата што имаат организациони единици со поголем број службеници, старешината на органот може да определи упитникот да го пополнува оној непосреден старешина што раководи со работата на службениците, односно оној што непосредно им дава определени задачи на службениците и кој има можност да ја следи нивната работа.

За органите, установите и организациите што се надвор од составот на државната управа, решението според ставот 2 на овој член го донесува органот надлежен за именување на комисијата за оценување.

Одредбите од претходните ставови ќе се применат и кога определени работи вршат службениците што не се во состав на организационата единица, туку непосредно му се подредени на старешината на органот (член 67 став 3 од Законот за државната управа).

Член 26

Упитникот за старешините на организационите единици го пополнува старешината на органот или неговиот заменик односно помошник.

За старешините на општинските односно околските органи на управата упитникот го пополнува секретарот на општинскиот односно околскиот народен одбор.

Член 27

Старешината што според одредбите од овој правилник е надлежен за пополнување на упитникот е должен да ја следи внимателно работата и развојот на секој службеник, за да се постигне напознавање на давањето на определени податоци односно за да се отстрани секоја пристрастност, како во корист така и на штета на службеникот. За таа цел старешината во текот на годината ќе ги прибира односно ќе ги бележи сите податоци и факти што можат да бидат од влијание за давање на правилна оценка.

Старешината е должен на службениците во текот на годината да им обрнува внимание на недостатоците во нивната работа и да им укажува како ќе се одрази тоа врз оценката ако не ги отстранат недостатоците.

Член 28

Во првата половина на јануари задолжително се одржува седница на колегиумот (комисијата за оценување) на која присуствуваат и сите старешини од организационите единици (непосредните старешини) надлежни за пополнување на упитниците. На седницата се претресуваат сите прашања во врска со работата на старешините и на комисијата и се донесуваат заклучоци за критериумот за кој треба да се придржуваат при пополнувањето на упитниците.

Член 29

Ако според податоците во упитникот службеникот треба да се оцени со општата оценка „особено се истакнува“, старешината што го пополнува упитникот е должен поединечно и подробно да ги образложи податоците од упитникот.

Образложението што се дава според претходниот став треба да се засновува врз факти и да се поткрепи со конкретни примери од работата на службеникот, за која цел можат да се наведат или приложат и работите на службеникот (писмени предлози за решение на одделни проблеми, стручни работи, извештаи, елаборати, нацрти на прописи и др.).

Член 30

Непосредниот старешина е должен сите упитници да ги пополни до истекот на рокот од членот 24 на овој правилник и секој службеник поединечно да го запознае со дадените податоци. Ако кон упитникот се дава и образложение според претходниот член, старешината ќе го извести службеникот и за содржината на тоа образложение.

Службеникот со свој потпис на упитникот потврдува дека му се соопштени податоците од упитникот. Службеникот има право до рокот предвиден во членот 24 од овој правилник да стави забелешки на податоците во упитникот, кои заедно со упитникот и се доставуваат на комисијата за оценување.

2. Давање на општа оценка

Член 31

Седницата на комисијата за оценување ја свикнува претседателот на комисијата кога ќе добие пополнети упитници од сите непосредни старешини, водејќи сметка дека во времето предвидено во членот 22 став 1 на овој правилник треба да се спроведе и постапката по приговорот од службениците, согласно со членот 183 ст. 2 и 4 од законот.

Член 32

На седницата на комисијата присуствува и непосредниот старешина кога е на дневен ред оценување на службениците за кои тој дал податоци според пропишаните упитници.

Комисијата за оценување може да одлучи на седницата за сето време на спроведувањето на постапката за оценување да присуствуваат сите непосредни старешини во чија надлежност спаѓа пополнувањето на упитниците.

Ако е непосредниот старешина од претходниот став отсутен, на седницата на комисијата се повикува службеникот што го заменува.

Член на комисијата односно непосредниот старешина не може да присуствува на седницата на комисијата на која се претресуваат податоците од упитникот што се однесуваат на него, освен во случајот од членот 183 став 3 на законот.

Член 33

Со цел за давање правилна општа оценка, на седниците на комисијата се претресуваат податоците содржани во упитниците што се однесуваат на службениците од одделни организациони единици. При тоа се врши проверување дали упитниците се пополнети правилно и дали сите старешини што ги пополнувале упитниците примениле ист критериум.

По барање од претседателот или од одделни членови на комисијата непосредниот старешина е должен усно да ги образложи податоците дадени во упитникот, како и да ги изнесе сите други податоци за работата на службеникот што можат да придонесат за давање на правилна општа оценка.

Исто така, комисијата може да бара од непосредниот старешина да го дополни и своето образложение што го дал согласно со членот 29 од овој правилник.

Податоците од упитникот комисијата може непосредно сама да ги проверува или да определи свој член да го стори тоа.

Член 34

Кога ќе се заврши претресувањето според претходниот член, комисијата одлучува за општата оценка на службеникот.

При одлучувањето за општата оценка, освен за оценката: „особено се истакнува“, комисијата е должна да ги разгледа писмените забелешки од слу-

Ликот, ако ги има, и да ги има предвид сите податоци од упитникот, а особено оние што можат да бидат од посебно влијание врз оценката, со оглед на карактерот на работите на работното место на службеникот кој се оценува, на условите на работата, на ставот на службеникот спрема работите што ги врши и др. Притоа ќе се води сметка и за сите посебни податоци (оддел IV од упитникот) кои исто така можат да имаат влијание врз оценката.

Постапувајќи во смисла на одредбата од претходниот став комисијата дава соодветна оценка, а ако службеникот според податоците не покажал резултати што треба да покаже секој службеник, ја внесува констатацијата: „Нема достаточни елементи за давање повољна оценка“.

Општата оценка: „особено се истакнува“ може да се даде ако во одделот II од упитникот се забележени за службеникот најповолни одговори (колоната „А“) на прашањата од 1 до 6. Ако се оценува службеник за кој се забележуваат податоците во одделот III од упитникот, оценката: „особено се истакнува“ може да се даде ако и на тие прашања одговорите се внесени во колоната „А“.

Член 35

Општата оценка дадена според одредбите од претходните членови му се соопштува на службеникот со потпис на упитникот.

Службеникот што не е задоволен со оценката, може го срок од 15 дена од денот кога му е соопштена оценката да поднесе барање комисијата што ја дала оценката повторно да ги испита податоците врз кои се засновава оценката и да ја измени дадената оценка. Во ваков случај комисијата се проширува со два нови члена. Еден нов член определува комисијата за службенички работи, а вториот синдикалната организација на органот во кој е запослен службеникот (член 183 од законот).

За приговорот против оценката што ја дава старешината на органот (член 11) решава комисијата за службенички работи.

Службеникот што поднесол барање според вториот став од овој член, има право и усно да ѝ ги изложи на комисијата своите забелешки против податоците врз кои е заснована дадената оценка. Во ваков случај службеникот може да присуствува на седницата на комисијата сè додека не се пристапи кон донесување на одлука.

Во органите што имаат повеќе комисии за оценување, старешината на органот односно колегиумот можат да бараат проширената комисија од ставот 2 на овој член повторно да оцени одделни службеници.

Член 36

Комисиите за службенички работи од членот 18 на законот и околиците комисии за службенички работи се должни да се грижат за спроведувањето на единствен критериум при оценувањето на службениците. За таа цел на овие комисии задолжително им се доставуваат податоците за извршеното оценување, според образецот на извештајот, кој е составен дел од овој правилник.

Податоците им се доставуваат, и тоа:

1) на околиците комисија за службенички работи — за службениците на општинските органи на управата;

2) на републичката комисија за службенички работи — за службениците на околиците органи на управата и за службениците на републичките органи;

3) на Сојузната комисија за службенички работи — за службениците на сојузните органи.

Податоците се доставуваат преку секретаријатот на извршниот совет за општа управа односно преку органот на управата на околиците народен одбор надлежен за работите на општата управа.

За службениците на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана односно на единиците и установите на Југословенската народна

армија податоците од членот 36 на овој правилник ѝ се доставуваат на комисијата од членот 16 став 2 на законот.

Член 37

Податоците што се доставуваат според одредбата на претходниот член ги разгледува органот надлежен за работите на општата управа, водејќи сметка за количината на одделни оценки, а особено на оценките: „се истакнува“ и „особено се истакнува“, за карактерот на службата кај одделни органи, за кадровската структура (односно на бројот на канцелариските и сметководствените службеници спрема бројот на другите стручни службеници) и др.

Ако органот надлежен за работите на општата управа утврди дека бројот на службениците со оценка: „се истакнува“ и „особено се истакнува“ надминува 30% и дека тоа не му одговара на општиот критериум спрема кој се даваат такви оценки, ќе ѝ поднесе предлог на комисијата за службенички работи да се изврши ревизија на оценувањето и бројот на службениците со оценките: „се истакнува“ и „особено се истакнува“ да се свеле на процентот што таа ќе го определи.

Согласно со одредбата на претходниот став ќе се постапи и кога само бројот на оценките: „особено се истакнува“ надминува 5% од вкупниот број на службениците на односниот орган.

Член 38

Донесените заклучоци на комисијата за службенички работи врз основа на кои треба да се изврши ревизија на оценувањето, му се доставуваат на односниот орган на понатамошна постапка.

Ревизијата на оценувањето, согласно со донесените заклучоци на комисијата за службенички работи, ја врши проширената комисија за оценување од членот 35 став 2 на овој правилник.

Член 39

Упитникот за оценување по завршената постапка се вложува во персоналниот лист на службеникот а општата оценка се забележува во соодветната рубрика на персоналниот лист за определена година.

Оценката на проширената комисија е конечна. Во случај на ревизија на оценувањето, оценката се смета за конечна кога ќе ја даде проширената комисија согласно со чл. 37 и 38 од овој правилник.

Во работата што се однесува на оценувањето на службеникот не може да се води управен спор (член 183 од законот).

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

За службениците на одделни служби или органи може да се воведат посебни упитници.

Посебните упитници ги пропишува старешината на органот во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 41

Службениците што не се оценети зашто не биле на должност повеќе од шест месеци (член 179 од законот) можат да се унапредат во повисок платен разред ако за тоа унапредување ги исполнуваат другите услови од законот и од други прописи.

Член 42

За службеник што ќе биде преместен во првата половина на календарската година, упитникот го пополнува старешината на организационата единица (непосредниот старешина) во која службеникот е распореден по преместувањето, а за службеникот што ќе биде преместен во другата половина на календарската година — дотогашниот непосреден старешина.

Член 43

Ако службеникот ги исполнува условите за унапредување во текот на годината, унапредувањето ќе се изврши според оценката во изминатата година.

Ако е изминатиот период подолг од осум месеци, службеникот или старешината можат да бараат да се изврши оценување.

Член 44

Образецот на упитникот за оценување на службениците е во формат 420 мм X 297 мм и има четири страни.

Образецот на извештајот (член 36) е во формат 210 мм X 297 мм.

За печатење и издавање на обрасците од претходните ставови е потребна согласност од секретаријатот на републичкиот извршен совет за општа управа.

Член 45

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 20960/58

20 декември 1958 година

Белград

Секретар за општа
управа,
Војо Биљановиќ, с. р.

(Образец за упитник — стр. 1)

Година _____

Орган _____

У П И Т Н И К

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИК НА ОРГАНОТ
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- 1) Презиме и име на службеникот
- 2) Звање: Група: Платен разред:
- 3) Година на раѓањето: Работен стаж: Школска спрема:
- 4) Назив на работното место:
- 5) Стегнат опис на работите што ги вршел во текот на годината:
- 6) Од кога работи на работите за кои се оценува:
- 7) Курсеви, семинари, испити, специјализација во текот на годината:
- 8) Одликувања, пофалби, награди во текот на годината:
- 9) Дисциплински казни:
- 10) Колку дена отсутствувал од работа во текот на годината и зошто:
- 11) Податоци за хонорарната работа во текот на годината:

(стр. 2)

II. ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ, ЗА УМЕШНОСТА ВО РАБОТАТА И ЗА ЗАЛАГАЊЕТО

	А	Б	В	Г	
1) Одлично ги познава прописите на службата. Со успех ги извршил сите работи во текот на годината					Недостаточно ги познава работите и прописите. Доверените задачи не ги извршувал со успех.
2) Има одличен метод за работа, секогаш бил точен и експедитивен.					Слаб му е методот на работата. Не бил точен и експедитивен.

	А	Б	В	Г	
3) Самостоен е во работата и правилно расудува.					Недостаточно самостоен, прашува за совет и кога не би требало.
4) Особено се залага; спремно ги прифаќал новите задачи.					Често мора да се поттикнува на работа; новите задачи не ги прифаќа радо.
5) Самоиницијативен е; често давал корисни идеи и предлози за унапредување на службата.					Нема иницијатива во работата.
6) Многу работи на своето стручно издигање и во тоа постигнува видни резултати.					Не посветува внимание за своето стручно издигање.
7) Односот кон другите службеници е правилен; го ден е за соработка.					Односот кон другите службеници дава повод за забелешки.
8) Со странките е пресретлив и тактичен.					Не е го ден за работа со странки.

(стр. 3)

III. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ СПОСОБНОСТИ

	А	Б	В	Г	
1) Одлично ја организира работата на подредените така што неговата работна единица (група) има дадено вонредни резултати.					Во организацијата на работата нема постигнато видни резултати.
2) Има правилен однос кон подредените, им дава добар пример и ужива углед кај нив.					Односот кон подредените службеници дава често повод за забелешки.

IV. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

Упитникот го пополнил

19 —

(потпис на непосредниот старешина)

(потпис на службеникот)

Одлука на комисијата за оценување

Општата оценка _____

_____ 19 —

Претседател на Комисијата,

Предната оценка ми е соопштена на _____ 19—

(потпис на службеникот што е оценет)

Одлука на проширената комисија за оценување

Општата оценка _____

_____ 19 —

Претседател на Комисијата,

(потпис на службеникот)

Одлука на проширената комисија за оценување

(член 38 од правилникот)

Општата оценка _____

_____ 19 —

Претседател на Комисијата,

(потпис на службеникот)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПИТНИКОТ

1. Во рубриката 5 од одделот I се забележуваат оние работи што службеникот претежно ги вршел во текот на годината, како и сите позначајни задачи на кои работел сам или во комисија.

2. Податоците во рубриките од одделот II се даваат на тој начин што во соодветните колони (А, Б, В, Г) се става знак „X“.

„А“ — значи дека службеникот му одговара во потполност на описот даден од левата страна и дека според тој критериум заслужува оценка: „особено се истакнува“.

„Г“ — значи дека службеникот е таков што за него важи описот од десната страна, т. е. дека тој по прашањето од определена рубрика не задоволува.

„Б“ — значи дека е службеникот од такви квалитети што за него описот од левата страна важи само делумно, но дека сепак „се истакнува“ во однос на просечните службеници.

„В“ — означува просечност и важи за оние службеници што според односниот критериум се просечни, т. е. што „задоволуваат“.

Ако е службеникот според своите квалитети таков што да не доаѓа предвид само „А“ односно само „Б“ или само „В“, туку средната оценка меѓу „А“ и „Б“, односно „Б“ и „В“, или „В“ и „Г“, тогаш знакот „X“ се става преку линијата што ја дели колоната „А“ од колоната „Б“, колоната „Б“ од „В“ односно „В“ од „Г“.

3. Рубриките од одделот III („Податоци за организационите способности“) се пополнуваат само ако е службеникот на некој положај односно раководно место, кое во смисла на Законот за државната управа се смета како такво (началник на одделение, шеф на отсек, водач на група, и др.). За канцелариските службеници такви места се шеф на писарница, шеф на дактилобиро и слично.

4. Ако службеникот се наоѓа на работно место за кое не доаѓа предвид давањето на определени податоци (на пр.: нема контакт со странки), односната рубрика не треба да се пополнува.

5. Во рубриката „Посебни податоци“ се наведуваат други, посебни податоци што можат да имаат извесно влијание при оценувањето, на пример:

— дали е службеникот задоволен со работата што ја врши, или изразил посебна желба во поглед на својата идна работа;

— дали особено се истакнал со некаква работа во службата или надвор од неа (на пример: во вонредни кампањски акции, на практично спроведување на мерките за унапредување на трудот, со соработка во стручниот печат и сл.), а што укажува на неговите стручни способности;

— дали е неговата здравствена состојба таква што таа да влијае врз вршењето на службата;

— дали неговото држење надвор од службата било такво што тоа да му штетило на неговиот углед како службеник.

Образец за извештај

(член 36 од правилникот)

Орган _____

ДО КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

Согласно со членот 36 од Правилникот за оценување на службениците на органите на државната управа се доставува следниот извештај за оценувањето на службениците за _____ година.

Вкупниот број на службениците што подлежат на оценување изнесува _____. Бројот на службениците што не се оценуваат (член 3 од правилникот) изнесува _____. Бројот на службениците што не се оценети (член 4 од правилникот) изнесува _____.

Податоци за оценувањето:

Службеници	О Ц Е Н К И			
	Не задоволува	Задоволува	Се истакнува	Особено се истакнува
1. канцелариски				
2. сметководствени				
3. управни и други стручни службеници				

Оценувањето го извршиле комисиите за оценување.

(Потпис на старешината на органот)

878.

Врз основа на членот 36 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57) и членот 15 точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ СО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА И СО САНИТАРНИ СПРАВИ****Член 1**

Во Правилникот за снабдување на воените инвалиди од војните со ортопедски помагала и со санитарни справи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57) во членот 16 на крајот наместо точка се става точка и запирака и се додава нова точка, која гласи:

„5) кој е слеп.“

Член 2

Во членот 21 став 1 точката 1 се менува и гласи:
„1) на кој му недостига рака, шака, палец и еден прст или кои и да било три прста од истата рака;“

Член 3

Во членот 24 ставот 5 се менува и гласи:
„На инвалид од женски пол му припаѓаат гумени доколеници или натколеници за обете нозе ако носи протеза поради ампутација на една нога.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2334

1 ноември 1958 година
Белград

Секретар

за социјална политика и комунални
прашана

Лидија Шентјурц, с. р.

879.

Врз основа на одредбата под б) на ставот 1 од одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, во врска со членот 11 под а) точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ**

1. Редовните цени за превоз на патници во внатрешниот цивилен воздушен сообраќај се менуваат и изнесуваат за релациите:

	или обратно	Динари
1) Белград—Загреб		3.400
2) Белград—Љубљана	" "	4.200
3) Белград—Блед	" "	4.400
4) Белград—Скопје	" "	3.400
5) Белград—Охрид	" "	5.800
6) Белград—Титоград	" "	4.600
7) Белград—Сараево	" "	3.500
8) Белград—Дубровник	" "	5.800
9) Белград—Херцеговини	" "	5.800
10) Белград—Сплит	" "	6.000
11) Белград—Тиват	" "	6.000
12) Загреб—Љубљана	" "	1.000
13) Загреб—Блед	" "	1.200
14) Загреб—Сараево	" "	4.000
15) Загреб—Титоград	" "	6.300
16) Загреб—Сплит	" "	4.200
17) Загреб—Дубровник	" "	6.000
(Тиват)	" "	6.000
18) Сараево—Титоград	" "	2.600
19) Сараево—Дубровник	" "	2.800
20) Сараево—Сплит	" "	2.500
21) Скопје—Охрид	" "	2.400
22) Скопје—Дубровник	" "	6.000
23) Скопје—Тиват	" "	6.000
24) Блед—Дубровник	" "	7.700
25) Охрид—Дубровник	" "	7.500

2. За деца до 4 години возраст се наплатуваат 10%, а за децата од 4 до 12 години — 50% од редовната цена за превоз на односната релација.

3. Важечките повластици за превоз на патници во цивилниот воздушен сообраќај ќе се применуваат на превозните цени од точката 1 на оваа наредба.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување тарифите за превоз на патници во цивилниот воздушен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56)

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Бр. 2006

12 декември 1958 година
Белград

Секретар за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевик, с. р.

880.

Врз основа на членот 3 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/58) и членот 54 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

УПАТСТВО**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

1. Во Упатството за спроведување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници и на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/58) по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Во смисла на одредбите на претходната точка ќе се постави и кога на службениците посебните додатоци им се определени во проценти од платата.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06—19421/1

12 декември 1958 година
Белград

Секретар за општа управа,
Војо Биљановиќ, с. р.

881.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ШТО ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ**

1. Окружниот јавен обвинител во Мурска Собота ќе ги врши работите од надлежноста на околинскиот јавен обвинител во Мурска Собота, чие подрачје е утврдено со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56).

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II. бр. 245/58

5 декември 1958 година
Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

882.

Врз основа на членот 16 во врска со членот 5 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување на своето заседание од 16 септември 1958 година донесува

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Статутот на Сојузниот завод за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/56) во членот 22 ставот 1 се менува и гласи:

„Посебни одбори на Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување се:

- 1) Одбор за здравствено осигурување;
- 2) Одбор за долгорочни осигурувања;
- 3) Одбор за прашања на организацијата и кадрите;
- 4) Одбор за финансиски систем.“

Член 2

Во членот 36 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Како организациони единици во Сојузниот завод за социјално осигурување постојат: организационо одделение, финансиско одделение, статистичко одделение, одделение за здравствено осигурување, одделение за странско осигурување и општо одделение, самостојни отсеци: за публицистика и домашна документација, за инвалидско осигурување, за пензиско осигурување, како и самостојни реферати: за додаток на деца и за договорно осигурување и самостојни професии.

Одделенијата можат да се делат на отсеци, а отсеците на реферати. И самостојните отсеци можат да се делат на реферати. Надвор од отсеците и одделенијата можат да постојат и самостојни реферати.“

Член 3

Членот 40 се менува и гласи:

„Заменикот и помошниците на директорот ги именува Извршниот одбор.

Решенијата за назначување и решенијата за другите службенички односи на службениците на Сојузниот завод ги донесува директорот.

За назначување и разрешување на шефови на организационите единици потребна е согласност од Извршниот одбор.“

Член 4

Членот 41 се менува и гласи:

„Во Сојузниот завод постои Конкурсна комисија и Комисија за откази.

Членовите на Конкурсната комисија ги именува директорот на една година, а членовите на Комисијата за откази — Извршниот одбор.“

Член 5

Во членот 42 се бришат ставовите 2—5.

Член 6

Овие измени влегуваат во сила кога ќе ги потврди Сојузниот извршен совет.

Бр. 9001

16 септември 1958 година
Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Претседател
Директор,
Зденко Хас, с. р. на Извршниот одбор,
Мара Нацева, с. р.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за организацијата на заводите за социјално осигурување и чл. 38 и 39 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет ги потврдува измените на Статутот на Сојузниот завод

за социјално осигурување што ги донесе Собранието на истиот Завод на своето заседание од 16 септември 1958 година.

О. Бр. 181/58

2 октомври 1958 година
Белград

Одбор за социјална политика и народно здравје на
Сојузниот извршен совет

Претседател,
Лидија Шентјурц, с. р.

883.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Управниот одбор на Сојузот на занаетчиските комори на Југославија, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИК КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ КОМОРИ

Член 1

Во Правилникот за службениците на занаетчиските комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/58) во членот 7 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„По исклучок од одредбата од претходниот став, управниот одбор на комората може положајот секретар на покраинска, обласна или околиска занаетчиска комора, како и определени положаи на кои се наоѓаат други службеници, да ги распореди во платни разреди, и тоа:

а) во околиски занаетчиски комори:

1) положајот на секретар на комора во поразвиените околии (Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Нови Сад, Нис, Осиек, Сплит, Риека, Дубровник и Марибор) — до V платен разред;

2) положајот на секретар на комора во другите околии — до VII платен разред;

3) положајот секретар на секција или на стручен одбор во околии наведени во овој член во ставот 2 под а) точка 1 — до VIII платен разред;

4) положајот на секретар на секција или на стручен одбор во другите околии — до X платен разред;

б) во републичка, покраинска и обласна занаетчиска комора:

1) положајот на секретар на покраинска или обласна комора — до V платен разред;

2) положајот на секретар на секција или на стручен одбор на републичка, покраинска или обласна комора — до VII платен разред;

в) во Сојузот на занаетчиските комори на Југославија:

положајот на секретар на секција или на стручен одбор — до VII платен разред.

На службениците на положајот секретар на покраинска, обласна или околиска комора, како и на службениците на други положаи кои според одредбата од претходниот став се распоредени во платен разред, основната плата им се определува според положајот, независно од звањето, ако е тоа за нив поповолно.“

Член 2

Во членот 9 став 2 под г) на крајот од точката 1 место точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „а во другите околии — до 18 100 динари месечно“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 164/3

16 декември 1958 година
Белград

Сојуз на занаетчиските комори на Југославија

Претседател
на Управниот одбор,
Тоне Фајфар, с. р.

884.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Управниот одбор на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-ШУМАРСКИТЕ КОМОРИ И ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТРУЧНИ ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВО

Член 1

Во Правилникот за службениците на селскостопанско-шумарските комори и за службениците на сојузните стручни здруженија од областа на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/58) во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата од претходниот став, Управниот одбор на комората може положијат секретар на покраинска селскостопанско-шумарска комора и положијат секретар на обласна селскостопанско-шумарска комора да го распореди до V платен разред.“

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: „На секретарот на здружението му се определува основната плата според звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа

По исклучок од одредбата од претходниот став, претседателството на комората може положијат на секретар на определени здруженија да го распореди до V платен разред.

На службеник на положијат секретар на здружение што според одредбата од претходниот став е распореден во платен разред му се определува основната плата според положијат, независно од звањето, ако е тоа за него поповолно.

Решението од претходниот став го донесува претседателот на Управниот одбор на здружението.“

Член 3

Во членот 9 став 3 точка в) се додава нова одредба под 1), која гласи:

„1) за секретар на обласна комора — до 25.200 динари месечно;“

Досегашните одредби под 1—4 стануваат одредби под 2—5.

Во истиот член по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На секретарот на Сојузното стручно здружение за унапредување на производството на пченка може, по исклучок од одредбата од точката г) под 1) на овој член а во согласност со Претседателството на комората, положијатната плата да му се определи до 33.600 динари месечно.“

Досегашните ставови 4 и 5 од овој член стануваат ст. 5 и 6.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-4225/2
17 декември 1958 година
Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на Југославија

Претседател
на Управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

885.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВЕЖО И ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК И ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните стандарди:

Смокви	— — — — —	JUS E.B2.081
Пулпа стерилизирана со топлина	— — — — —	JUS E.H1.050
Пекмез од сливи	— — — — —	JUS E.H2.010
Сушени сливи	— — — — —	JUS E.H4.020
Сушени кајсии	— — — — —	JUS E.H4.023
Сушени вишни — мараски	— — — — —	JUS E.H4.030
Сушени јаболки	— — — — —	JUS E.H4.040
Сушени круши	— — — — —	JUS E.H4.045
Сушени смокви	— — — — —	JUS E.H4.050
Зеленчук стерилизиран со топлина	— — — — —	JUS E.H5.015
Сосови од зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.020
Сокови од зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.022
Згуснат сок од зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.025
Концентрат од домати	— — — — —	JUS E.H5.026
Биолошки конзервиран зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.030
Насолен зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.040
Зеленчук во оцет — туршија	— — — — —	JUS E.H5.050
Печурки стерилизирани со топлина	— — — — —	JUS E.H5.060
Освежителни напитки од зеленчук	— — — — —	JUS E.H5.250
Сушен зеленчук	— — — — —	JUS E.H6.020
Сушени печурки	— — — — —	JUS E.H6.100
Длабоко замрзнат зеленчук	— — — — —	JUS E.H7.020
Бекон	— — — — —	JUS E.J1.230

2. Наведените југословенски стандарди се објавени по посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 март 1959 година.

Бр. 07-5318
19 декември 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

886.

Врз основа на членот 75s од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за договорањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа

Д О Г О В О Р

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КРУПЕН ДОБИТОК

1. Во Договорот за највисоките цени за крупен добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58 во точката 1 последниот став се менува и гласи:

„Цената се подразбира за 1 килограм жива мера Франко сточното депо односно прифатилиштето на купувачот (постојано или привремено) што се наоѓа во кругот на сајмиштето или најмногу до 1 км оддалеченост од сајмиштето, со дванаесетчасовен пост. Рандманот се смета врз база на званичната мера на самот. Ако се утврди дека не е спроведен пост, купувачот и продавачот ќе се договараат дали ќе се одбие одредениот процент поради нахранетоста или грлото ќе се подложи на дванаесетчасовен пост и потоа ќе се мери.“

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2169

12 декември 1958 година

Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ

Генерален секретар,
Светислав Јешиќ, с. р.

887.

Врз основа на членот 75с од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 13 декември 1958 година постигнаа

ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРО-
ЗЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА**

1. Во Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58) во точката 1 од групата 2 — конзумни сортни вина, се бришат зборовите: „обична малвасија“, а на крајот по зборовите: „присни цвичек“ се става записка и се додаваат зборовите: „кравина, сушкан (сансегот), брајдица, плавина (плавка), куртелашка и дебит (пуљижанец)“

2. Во точката 1 од групата 3 — Квалитетни сортни вина, се бришат зборовите: „бел и син пино, мускатни силванац, теран, грк и блага малвасија“, а на крајот се става записка и се додаваат зборовите: „жлахтина, метлишка чрнина и малвасија“.

3. Во точката 1 од групата 4 — Висококвалитетни вина, по зборот: „совињон“ а пред записката се додаваат зборовите: „(мускатни силванац)“, а на крајот по зборот: „жилавка“ се става записка и се додаваат зборовите: „бел и црн пино (бургундац), теран, грк, вранац и кратошија“.

4. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2242

19 декември 1958 година

Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ

За Претседателството,
Димитрије Бајалица, с. р.

888.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе ги купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ на состанокот одржан на 13 декември 1958 година постигнаа

ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНАТА ВО
1958 И 1959 ГОДИНА**

1. Во Договорот за највисоките цени на вината во 1958 и 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58) во точката 1 на крајот од групата 2 — Конзумни сортни вина, по зборовите: „присни цвичек“ се става записка и се додаваат зборовите: „кравина, сушкан (сансегот), брајдица, плавина (плавка), куртелашка и дебит (пуљижанец)“.

Во истата група називот на виното: „малвасија обична“ се брише

2. Во точката 1 од групата 3 — квалитетни сортни вина, се бришат зборовите: „бел и син пино, мускатни силванац, теран, грк и малвасија блага“, а на крајот се става записка и се додаваат зборовите: „жлахтина, метлишка чрнина и малвасија“.

3. Овај договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-5228

13 декември 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските комори
на Југославија
Секретар,

Ристо Ѓабилски, с. р.

889.

СООПШТЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНАТА НА БР. 345 НА „ВЈЕСНИК У
СРИЈЕДУ“**

Окружното јавно обвинителство за град Загреб, со своето решение од 12 декември 1958 година, бр. Ктр. 2841/58, привремено го забрани растурањето и прс звањето на бр. 345 на неделниот весник „Вјесник у сриједу“, издаден во Загреб на 10 декември 1958 година, поради карикатурата објавена на втората страна од тој неделен весник на 4 и 5 колона на врвот од весникот, под која се наоѓа поднасловот: „Бркове још узијек бријемо, товариш Никита?“

Врз основа на горното решение на Окружното јавно обвинителство за град Загреб, а во смисла на членот 13 став 2 од Законот за печатот, издаден им е налог на органите на внатрешните работи да го спречат растурањето и продавањето на бр. 345 на споменатиот весник.

Окружниот суд во Загреб, со своето решение Кр. бр. 318/58-4 го потврди решението на Окружното јавно обвинителство за град Загреб бр. Ктр. 2841/58 од 12 декември 1958 година и го забрани растурањето и продавањето на бр. 345 на „Вјесник у сриједу“.

(Од сојузниот Ѓожен секретаријат за внатрешни работи, бр. 719 од 16 декември 1958 година).

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИСКИТЕ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

Во точката 5, во последниот ред, наместо „1959“ треба да стои „1958“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 8 декември 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на посадата на трговската морнарица, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, 42/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДОБИВАЊЕТО И ПРИЗНАВАЊЕТО НА ЗВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА

Во членот 79 во точката 1 наместо „членот 45 став 1 точка 1“ треба да стои: „членот 45 став 1 точка 2“, а наместо „во својство на поручник на трговската морнарица или на бродоводач“ треба да стои: „во својство на поручник на крајбрежната пловидба или на бродоводач“.

Во точката 2 од истиот член наместо „членот 45 став 1 точка 2“ треба да стои: „членот 45 став 1 точка 1“.

Во точката 3 од истиот член наместо „членот 45 став 1 точка 2“ треба да стои: „членот 45 став 1 точка 4“, а наместо „15 јули 1947 година“ треба да стои: „15 август 1947 година“.

Од секретаријатите на Сојузниот извршен совет за трудот и за сообраќај и врски, Белград, 22 ноември 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУРМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУРМА

I

Се отповикува

Зденко Штамбук од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма.

II

Се назначува

Исо Његован, досегашен началник во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32

8 декември 1958 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КАМБОѢА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КАМБОѢА

I

Се отповикува

Зденко Штамбук од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во КамбоѢа.

II

Се назначува

Исо Његован, досегашен началник во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во КамбоѢа.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33

8 декември 1958 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД

I

Се отповикува

Зденко Штамбук од должноста на извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Тајланд.

II

Се назначува

Исо Његован, досегашен началник во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден

ден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Тајланд.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 34

8 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Република
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД

I

Се отповикува

Максо Баке од должноста на извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Исланд.

II

Се назначува

Владимир Роловиќ, извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Норвешка, и за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Исланд со седиште во Осло.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 35

8 декември 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 3 од Одлуката за оснивањето и работата на Советот за информативна служба за странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57), а во согласност со Сојузниот извршен совет, секретарот за информации во Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ЗА СТРАНСТВО

Во Советот за информативна служба во странство се именуваат, и тоа:

за претседател Поповиќ Душан, помошник секретар за просвета и култура во Сојузниот извршен совет;

за членови:

1) Брилеј др Јоже, помошник државен секретар за надворешни работи;

2) Етеровиќ Анте, началник на одделение во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

3) Гајинович Вујица, помошник на претседателот на Комитетот за надворешна трговија;

4) Јовиќ Гуро, советник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

5) Кунц Драго, вршител на должноста на началникот на Одделението за печат и информации на Државниот секретаријат за надворешни работи;

6) Креачиќ Олга, помошник секретар за информации во Сојузниот извршен совет;

7) Лончаревиќ Гуро, генерал-мајор на Југословенската народна армија;

8) Рот Никола, началник во Сојузниот совет за научна работа;

9) Тепавец Мирко, директор на Радио-Белград;

10) Шокорац Александар, секретар на Комисијата за меѓународни врски на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;

11) Вејзагиќ Алија, началник на одделение во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации;

12) Вратуша др Антон, државен потсекретар — шеф на кабинетот на потпретседател на Сојузниот извршен совет;

13) Загорац Веда, директор на Публицистичко-издавачкиот завод „Југославија“.

Бр. 2181/2

25 октомври 1958 година
Белград

Секретар за информации,
Богдан Осолник, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 46 од 15 ноември 1958 година објавува:

Закон за помош на жртвите од фашистичкиот терор;

Закон за измени и дополненија на Законот за универзитетите;

Закон за измени и дополненија на Законот за Уметничката академија;

Одлука за утврдување на реонизацијата за овоштарството на подрачјето на автономните единици;

Решение за пренесување правата и должностите на основувач на хигиенските заводи од Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија врз народните одбори на околиците;

Решение за измена на Решението за определување местата во кои се полагаат стручни испити за висококвалификувани работници;

Правилник за привремениот начин за формирање на органите на непосредното управување со Вишата техничка текстилна школа во Белград.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 50 од 6 ноември 1958 година објавуваат:

Решение за основување Болница за душевни болести во Јанкомир;

Правилник за регистрација на научните установи и на договорите за основување на научни установи;

Наредба за измена и дополнување на Наредбата за определување на трошоците на прометот на големо на храната за добиток од индустриското поглед.

УРАДНИ ЛИСТ ЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јудске Републике Словеније“ во бројот 37 од 6 ноември 1958 година објавува:

Одлука за определување на количините на вино и ракија што производителите можат да ги потрошат во домаќинството во производителната 1958-59 година без плаќање данок на промет;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на управниот одбор на Фондот Борис Кидрич;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на управниот одбор на Прешерновиот фонд.

СОДЪЖИНА:

	Страна
857. Уредба за дополнително на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година — — — — —	1201
858. Уредба за измена на Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба — — — — —	1201
859. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за формирање комисији за пензионирани воени лица — — — — —	1201
860. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани — — — — —	1202
861. Одлука за дополнително на Одлуката за условите за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти во областа на индустријата и рударството во 1958 година — — — — —	1202
862. Одлука за употреба на средствата од 6% ната буџетска резерва формирана од приходите на буџетите на народните републики, автономните единици, околините и општините за 1958 година — — — — —	1203
863. Одлука за измени на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за производите на црната металургија — — — — —	1203
864. Одлука за определување на цените на електричната енергија за електростанските заедници — — — — —	1203
865. Одлука за начинот на книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението — — — — —	1204
866. Одлука за определување на производствени занаетчишки претпријатија и дуќани што го издвојуваат придонесот од доходот според членот 49 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации — — — — —	1204
867. Одлука за определување на занаетчишките производствени претпријатија и дуќани на кои се применуваат одредбите од точката 13 на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјорината на стопанските организации од определени дејности — — — — —	1204
868. Одлука за обезбедување средства за изградба на станови за персоналот на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, за персоналот на претпријатијата на речниот сообраќај и за персоналот на претпријатието Јадранска линиска пловидба — — — — —	1205
869. Наредба за дополнително на Наредбата за височината и начинот на утврдување на девизниот ефект и на рентабилитетот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 година — — — — —	1205
870. Наредба за дополнително на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — — —	1206
871. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за давање надоместокот (регресот) за купено гориво за потребите на селското стопанство и на морското и езерското рибарство — — — — —	1206
872. Наредба за давање регрес при продажбата на индустриски производи за потребите на морското и езерското рибарство — — — — —	1206
873. Наредба за дополнително на Списокот за селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот — — — — —	1207
874. Наредба за исплатување на надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во 1959 година — — — — —	1207
875. Решение за одобрување основувањето и работата на Југословенското друштво за патишта — — — — —	1208
876. Решение за одобрување основувањето и работата на Сојузот на друштвата на економистите од Југославија — — — — —	1208
877. Правилник за оценување на службениците на органите на државната управа — — — — —	1208
878. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за снабдување на воените инвалиди од војните со ортопедски помагала и со санитарни справи — — — — —	1213
879. Наредба за измена на тарифата за превоз на патници во цивилниот воздушен сообраќај — — — — —	1214
880. Упатство за дополнително на Упатството за спроведување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници и на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници — — — — —	1214
881. Решение за определување на окружен јавен обвинител што ќе ги врши работите од надлежноста на околински јавен обвинител — — — — —	1214
882. Измени на Статутот на Сојузниот завод за социјално осигурување — — — — —	1215
883. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службениците на занаетчишките комори — — — — —	1215
884. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службениците на селскостопанско-шумарските комори и за службениците на сојузните стручни здруженија од областа на селското стопанство и шумарството — — — — —	1216
885. Решение за југословенските стандарди за свежо и преработено овошје и зеленчук и за производи од добиток — — — — —	1216
886. Договор за измена на Договорот за највисоките цени за крупен добиток — — — — —	1216
887. Договор за измени и дополненија на Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова — — — — —	1217
888. Договор за измени и дополненија на Договорот за највисоките цени на вината во 1958 и 1959 година — — — — —	1217
889. Соопштение за забраната на бр. 345 на „Вјесник у сриједу“ — — — — —	1217
Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за ограничување копирањето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности — — — — —	1218
Исправка на Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на посадата на трговската морнарица — — — — —	1218

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевика Марка бр. 9.
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. Печат на
Белградскиот графички завод, Белград